


Податоци за фондот

Име на фондот	КД КЕШ ДЕПОЗИТ
Друштво за управување	КД Фондови АД Скопје
Депозитна банка	Шпаркасе банка

Инвестициските цели на Фондот се заштита на главницата на имотот и остварување на принос кој е конкурентен на депозитните камати во Република Македонија

Минимален износ за уплата	нема
Остварен принос во година 2017	2,12%
Остварен принос во последните 12 месеци	1,96%
Просечен годишен принос од основање	2,46%


Движење на вредноста на уделот од основање




Топ 10 вложувања

Стопанска банка Битола - депозит	18,90%
Стопанска банка Битола - депозит	12,27%
Еуростандард банка - депозит	9,45%
КБ Публикум Паричен	9,07%
Macedo 5.58	7,70%
УНИ Банка АД Скопје	5,67%
Еуростандард банка - депозит	5,19%
Еуростандард банка - депозит	4,75%
Шпаркасе Банка АД Скопје	4,35%
Централна Кооперативна банка - депозит	2,83%

Изложеност на имотот на фондот по држави, региони



Изложеност на имотот на фондот по валути



Податоци за фондот

Почеток на работа на фондот	15.9.2012
Препорачливо време за инвестирање	Без ограничување
Валута на која гласат уделите	МКД


Инвестициска политика: Средствата на Фондот се инвестираат во депозити, на пазарите на пари и во должнички хартии од вредност на издавачи од Република Македонија, ЕУ и ОЕЦД

Нето вредност на имотот на фондот МКД	1.060.943.475,83
Нето вредност на имотот на фондот ЕУР	17.252.852,74
Нето вредност на имотот по удел МКД	118,5325
Нето вредност на имотот по удел ЕУР	1,93


Надоместоци и провизии

Влезна провизија	Нема
Излезна провизија	Нема
Управувачка провизија	1 % годишно
Надоместок на депозитна банка	0,2% годишно

Изложеност на имотот на фондот по сектори/индустрии



Изложеност на фондот по видови хартии од вредност



Дополнителни пресметки со употреба на седмични приноси на фондот

Просечна стапка на принос - 12 месеци	0,16%
Просечна стапка на принос - 24 месеци	0,17%
Просечна стапка на принос - 60 месеци	0,18%
Просечна стапка на принос - од основање	0,24%
Стандардна девијација	0,17%
Ризична класа	1

За да дознаете повеќе за КД КЕШ ДЕПОЗИТ или останатите фондови со кои управува КД Фондови посетете не на www.kd-fondovi.mk. Извештајот се објавува квартално

Инвеститорите треба да бидат свесни дека вредноста на финансиските инструменти како и приходите од нив не се гарантирани. Приносот во минатото има информативен карактер и не претставува индикација за можниот принос во иднина. Друштвото се извинува за евентуалните пропусти направени во текот на изготвувањето на овој информативен флаер. Пред донесувањето на одлука за вложување во уделите на фондот запознајте се со целосната содржина на Статутот и Проспектот на Фондот